



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 6 декември 1968  
Скопје  
Број 41  
Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16

312.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за минималниот личен доход на работниците,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година.

У. бр. 53  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

##### Член 1

Минималниот личен доход на работникот изнесува 350 динари месечно за полно работно време.

##### Член 2

Собранието на општината за работниците на сите работни организации или за одделни работни организации од своето подрачје може да утврди и поголем износ на минималниот личен доход од износот во претходниот член, ако средствата на општината, освен средствата од член 4 на овој закон, овозможуваат исплата на минимален личен доход во зголемен износ.

##### Член 3

Републичките средства за заеднички резерви на стопанските организации ќе се користат за исплата на минимални лични доходи откако Службата за општествено книговодство ќе констатира дека со општинските средства за заеднички резерви на стопанските организации не може да се обезбеди минималниот личен доход до висината утврдена во член 1 на овој закон.

##### Член 4

Ако со средствата на заеднички резерви на стопанските организации во општината и Републиката не се обезбедува исплата на минимален личен доход, разликата се обезбедува од расположивите

средства на општината односно Републиката по следниот редослед:

- резервниот фонд на општината;
- резервниот фонд на Републиката;
- буџетот и другите средства на општината, и
- буџетот и другите средства на Републиката.

##### Член 5

Искористените средства за исплата на минималниот личен доход во смисла на член 3 и 4 од овој закон, работната организација е должна да ги врати.

Работната организација, која за исплатување на минималниот личен доход користела средства според одредбите на овој закон, не може да исплатува личен доход преку износот на минималниот личен доход сè додека не ги врати тие средства на Републиката односно општината.

Враќањето на искористените средства за минимален личен доход се врши по обратен редослед.

Се овластува Републичкиот секретар за финансии поблиску да го пропише начинот на враќањето на овие средства.

По исклучок од одредбите на став 1 и 2 на овој член, општинското собрание прашањето за враќање на неговите средства може да го регулира на поинаков начин.

##### Член 6

Одредбите од член 1 и 2 на овој закон не се однесуваат на настојниците и управниците на згради и други лица од член 135 став 4 од Основниот закон за работни односи.

##### Член 7

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок работната организација или друго правно лице кое не ќе му го исплати минималниот личен доход на работникот во срок определен со општиот акт за исплата на личниот доход или ќе му го исплати во износ помал од износот определен во член 1 на овој закон.

За дејствието од претходниот став ќе се казни за прекршок и одговорното лице во работната организација или друго правно лице со парична казна од 100 до 1.000 динари.

##### Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 39/65).

##### Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

313.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1969 ГОДИНА

Се прогласува Законот за водниот придонес во 1969 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година.

У. бр. 54  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

### ЗАКОН

#### ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1969 ГОДИНА

##### Член 1

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните што употребуваат и искористуваат вода за определени стопански или комунални цели или што испуштаат загадени води, во 1969 година плаќаат воден придонес според одредбите на овој закон.

Обврзниците што плаќаат придонес од личен доход од земјоделска дејност во 1969 година, наместо воден придонес плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност. Средствата добиени со зголемување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност се користат за целите за кои се користи водниот придонес.

##### Член 2

Работните и други организации, граѓански правни лица и граѓаните за употребената и искористената вода плаќаат воден придонес, во следните износи:

1. хидроелектраните и термоелектраните по 0,0025 динари за 1 КВЧ произведена електрична енергија;

2. рударските и индустриските работни организации, како и рударските и индустриските погони на други стопански организации по 0,04 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода;

3. работните организации што вршат занаетчиски дејности, граѓанските правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски и други слични стопански дејности, (влачарници, валавици, воденици и слично) — по 0,0003 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода; и

4. работните и други организации што вршат комунални дејности — по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода, освен за водата што тие ја испорачуваат на други организации, на граѓански правни лица и на граѓаните за кои овие се должни непосредно да плаќаат воден придонес.

Работните организации од други гранки и области на стопанството, чии погони произведуваат и електрична енергија, плаќаат воден придонес според износот утврден во точка 1 од претходниот став, доколку водата ја употребуваат или искористуваат исклучиво за производство на електрична енергија.

##### Член 3

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните што испуштаат загадена вода во вршењето на стопанска дејност, за испуште-

ната загадена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта, неметали, целулоза, хартија, кожа, чевли и текстил, како и работните организации од областа на црната и обоената металургија и хемиската индустрија:

— по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода со отровни киселини или други отровни хемикалии;

— по 0,01 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода со неотровни органски или аноргански материји.

2. Сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,02 динари за 1 м<sup>3</sup> испуштена загадена вода.

Работните и другите организации од точка 1 од претходниот став, доколку загадената вода ја испуштаат во природни или вештачки водотекови без уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во двоен износ.

##### Член 4

Обврзниците на водниот придонес од член 3 на овој закон што немаат уреди за мерење количеството на испуштените загадени води, плаќаат воден придонес за употребена или искористена и за испуштена загадена вода во единствен износ, што се пресметува за 1 м<sup>3</sup> употребена или искористена вода и тоа:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта и неметали, како и работните организации од црната и обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м<sup>3</sup> вода;

2. работните организации од дрвната, прехранбената и друга индустрија што испуштаат загадени води со неотровни органски и аноргански материји — по 0,044 динари за 1 м<sup>3</sup> вода;

3. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м<sup>3</sup> вода.

##### Член 5

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност за 2% од катастарскиот приход.

##### Член 6

Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат евиденција за произведената електрична енергија, за употребената или искористената вода, како и за испуштените загадени води.

Употребената или искористената односно испуштената загадена вода се евидентира само еднаш, без оглед на тоа колку пати е употребена во технолошкиот процес на производството.

##### Член 7

Работните организации и другите обврзници на воден придонес според овој закон, што немаат инструменти за мерење на употребената или искористената вода, количеството на употребената или искористената вода ја утврдуваат според капацитетот на постројките за снабдување со вода, а сразмерно со степенот на искористеноста на производните капацитети за кои е употребена или искористена водата.

Капацитетот на постројките за снабдување со вода како и производниот капацитет за кој се употребува или искористува водата се утврдуваат според нивната инвестиционо-техничка документација, а доколку таква нема, капацитетот го утврдува комисија што ја образува општинскиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

**Член 8**

Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водниот придонес го пресметуваат и плаќаат за изминатиот месец најдоцна до 25 идниот месец во полза на сметката на Републичкиот фонд за води.

Ако граѓаните и граѓанските правни лица водниот придонес не го уплатат во срок од претходниот став, наплатата на придонесот ќе се изврши присилно, според прописите за придонесите и даноците на граѓаните.

Износот со кој е зголемен придонесот од личен доход од земјоделска дејност според член 5 на овој закон, како и присилно наплатениот воден придонес, се уплатуваат во корист на Републичкиот фонд за води во срок од еден месец по извршената наплата.

**Член 9**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

314.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното училиште, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 12 ноември 1968 година, и на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 ноември 1968 година.

У. бр. 55

27 ноември 1968 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ****Член 1**

Во Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ број 31/65 и 9/68) во член 13 став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „според посебните прописи за финансирање на образованието и воспитувањето“.

**Член 2**

Во член 14 став 1 зборовите „општинските собранија“ се заменуваат со зборот „општините“.

Став 2 се менува и гласи:

„За да им се овозможи на учениците од пооддалечените населби редовно да го посетуваат основното училиште, општинските собранија обезбедуваат превоз на учениците до најблиското основно училиште и основаат ученички домови, според одредбите на глава Ха на овој закон“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„Општинските собранија и работните и други организации обезбедуваат материјални средства за дневен престој на учениците, а основното училиште го организира дневниот престој и се грижи за

сместувањето, исхраната и задоволувањето на другите воспитно-образовни потреби на учениците.

Општинските собранија, основното училиште и работните и други организации обезбедуваат материјални средства за основање училишни кујни и обезбедуваат други материјални услови потребни за успешно следење на наставата во основното училиште.“

**Член 3**

Во член 23 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Со статутот на централното основно училиште (член 100) поблиску се регулира организацијата и работата на подрачните училишта, во согласност со одредбите на овој закон“.

Став 3 станува став 4.

**Член 4**

Во член 33 по став 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„Продолжителната настава почнува веднаш по завршувањето на редовната настава во второто полугодие и завршува најдоцна до 30 јуни“.

Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 8 и 9.

**Член 5**

Во член 34 став 1 во вториот ред зборот „работна“ се брише, а во третиот ред зборот „работни“ се заменува со зборот „наставни“.

Во ставовите 2, 3 и 4 зборот „работни“ се брише и по став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Основното училиште во согласност со надлежниот завод за школство и основната заедница на образованието може да воведо петдневна работна недела, ако постојат услови за правилно изведување на воспитно-образовниот процес. Во тој случај бројот на остварените наставни денови од став 1 на овој член може да изнесува помалку од 210, но не помалку од 185 наставни денови.“

**Член 6**

Во член 36 став 1 во вториот ред зборовите: „и сл.“ се бришат.

Став 2 се менува и гласи:

„За прекин од претходниот став одлучува советот на училиштето. Во други случаи наставата може да се прекине во согласност со општинското собрание“.

**Член 7**

Во член 32 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Основното училиште на 24 мај секоја година, по повод денот на словенските просветители Кирил и Методија, организира училишна свеченост и на тој ден не се изведува настава.“

Сегашниот став 2 станува став 3.

**Член 8**

Во член 39 по став 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„Наставниот план и програма за основното училиште ги утврдува и објавува Републичкиот завод за унапредување на школството.“

Став 6 станува став 7.

**Член 9**

Во член 40 зборовите „го утврдува“ се заменуваат со зборовите „може да го дополнува“.

**Член 10**

Во член 41 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Во училиштата односно одделенијата од претходниот став може, за учениците чии родители тоа

го бараат, наместо наставата по македонски јазик, за нивните ученици да се организира настава по друг јазик на народите и народностите на Југославија. Настава по друг јазик се организира ако за тоа се изјаснат една третина од родителите и доколку тој број не е помал од 15.“

#### Член 11

Во член 45 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За да им се овозможи на учениците да ги прошируваат и продлабочуваат нивните знаења во одделни наставни области за кои покажуваат посебен интерес училиштето организира додатна настава.“

Во став 2, кој станува став 3 по зборот „дополнителната“ се додаваат зборовите „и додатната“.

#### Член 12

Член 76 се менува и гласи:

„Оценувањето на учениците по наставните предмети се врши со оценки: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1).“

Освен оценката недоволен (1) која е негативна, другите оценки од претходниот став се позитивни и растат по степеноста на вредноста од доволен (2) до одличен (5).

Поведението на учениците се оценува со оценки примерно, добро и незадоволително.

Оценувањето на учениците е јавно.

Општиот успех се изразува со оценките: одличен, многу добар, добар, доволен и недоволен.

Оценките од претходните ставови се утврдуваат по завршувањето на наставата во првото полугодие (полугодишни оценки) и по завршување на наставата во второто полугодие (годишни оценки).

Годишните оценки на учениците што ја посетуваат продолжителната настава (член 78) се утврдуваат по завршувањето на таа настава.

Годишните оценки на учениците што полагаат испити се утврдуваат по полагањето на испитот.

Полугодишните и годишните оценки на учениците во паралелките со одделенска настава ги утврдува одделенскиот наставник а во паралелките со предметна настава наставничкиот колегиум на паралелката.

Испитните оценки ги утврдува испитната комисија.

Оценките на учениците им се соопштуваат преку ученичката книшка, а годишните оценки на учениците во VIII одделение и со свидетелство.“

#### Член 13

Член 77 се менува и гласи:

„Ако родителот односно старателот на ученикот не е задоволен со оценката по одделен наставен предмет што е внесена во ученичката книшка односно свидетелство, има право, во рок од три дена од соопштувањето на оценката, да поднесе образложен приговор до наставничкиот колегиум на училиштето.“

Наставничкиот колегиум на училиштето ја оценува оправданоста на приговорот и ако ги уважи причините веднаш формира комисија која врши проверување на знаењето на ученикот и конечно ја утврдува оценката на ученикот. Комисијата се состои од претседател и двајца членови. Претседател на комисијата е, по правило, раководителот на паралелката во која ученикот учи, а за членови-испитувачи се именуваат наставници по предметот по кој се врши проверувањето на знаењата од редот на наставниците на истото или друго основно училиште.

Наставничкиот колегиум на училиштето може да одлучи да се из земе предметниот наставник што ја предложил оценката против која се приговара и за член испитувач да именува наставник од друго основно училиште кој изведува настава по предметот по кој се врши проверувањето.

Проверувањето на знаењата според одредбите од претходните ставови на овој член е јавно.“

#### Член 14

Член 78 се менува и гласи:

„Учениците на основното училиште кои на крајот на учебната година добиле позитивни оценки од сите предмети предвидени со наставниот план го завршуваат одделението што го учеле во таа учебна година. Учениците кои на крајот на учебната година имаат негативни оценки по четири или повеќе предмети го повторуваат одделението.“

#### Член 15

Член 79 се менува и гласи:

„Учениците од I до IV одделение кои добиле една или повеќе негативни оценки по одделни предмети можат да се задржат да го повторат одделението ако одделенскиот наставник смета дека заостанувањето не ќе може да се дополни во текот на идната учебна година. Одлука за задржување на ученикот да го повтори одделението донесува наставничкиот колегиум на училиштето врз основа на образложен предлог од одделенскиот наставник.“

За учениците од V—VIII одделение кои по завршувањето на редовната настава добиле негативна оценка по еден, два или три предмети, основното училиште, по завршувањето на редовната настава, организира продолжителна настава во траење од најмалку 10 дена, со која на овие ученици ќе им се овозможи да ги совладаат битните делови на наставниот материјал што не го совладале во текот на редовната и дополнителна настава. Продолжителната настава е задолжителна за учениците и за неа се води евиденција како за редовната настава.

Учениците од V до VIII одделение кои по завршувањето на продолжителната настава добијат негативни оценки по три предмети се задржуваат да го повторат одделението, а со една или две негативни оценки се упатуваат на поправен испит по тие предмети пред почетокот на наредната учебна година и ако со успех го положат испитот, го завршуваат одделението што го учеле во таа учебна година.

Ако ученикот не го положи поправниот испит или не се јави на испитот го повторува одделението.“

#### Член 16

Член 80 се менува и гласи:

„Учениците од V до VIII одделение на основното училиште што го повторуваат одделението, а се повозрасни од 15 години, во смисла на член 82 од овој закон, можат да полагаат вонреден испит само по предметите по кои имаат негативни оценки, и ако со успех ги положат испитите го завршуваат одделението односно основното училиште.“

На редовниот ученик на основното училиште кој има одличен општ успех и се истакнува со способноста, знаењата и работните навики, наставничкиот колегиум на училиштето, во согласност со надлежната просветно-педагошка служба, заради побрзо напредување, може да му одобри, покрај одделението што редовно го завршил, со вонредно полагање на испити на крајот на учебната година да го заврши и наредното одделение, но најмногу два пати во текот на школувањето во основното училиште.

#### Член 17

Член 86 се менува и гласи:

„Наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле педагошка академија — отсеј за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставник за одделенска настава може да биде и лице што завршило филозофски факултет — педагошка група.“

Наставници по предметна настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле соодветна група за образование на наставници на;

педагошка академија или виша школа, факултет, висока школа, ликовна академија и музичка академија.

Настава по општотехничко образование, физичко, ликовно и музичко воспитување и домаќинство можат да изведуваат и лица што завршиле соодветно средно стручно училиште.

Покрај стручно-педагошката спрема од претходните ставови, наставниците на основното училиште со својата работа и живот, со општествените, карактерните и моралните особини треба да даваат гаранција за остварување целта на воспитувањето и образованието.“

#### Член 18

Член 87 се менува и гласи:

„Секој наставник на основното училиште има определен број наставни и други работни часови, во рамките на работното време определено со општите прописи за работните односи (работно место).

Работните места на наставниците ги установува советот на училиштето секоја учебна година според неделниот број на наставните и други работни часови и според бројот на учениците односно паралелките во таа учебна година.

Работните места на наставниците можат да се установат со полно и со неполно работно време.

Бројот на работните места со полно работно време се установува согласно одредбите на член 87г од овој закон. Работно место со неполно работно време може да се утврди ако неделниот број на наставните часови не е доволен за установување работно место со полно работно време.

Како работно место на наставник може да се утврдат и наставните часови по два или повеќе сродни предмети ако поради малиот број на наставни часови по тие предмети не е можно да се утврди посебно работно место со полно работно време за секој од тие предмети. Стручно педагошката спрема на наставниците на овие работни места мора да одговара на наставните содржини по предметите по кои наставникот изведува настава.“

#### Член 19

По член 87 се додаваат нови членови 87а—87г кои гласат:

##### „Член 87а

Слободните работни места на наставниците се пополнуваат по пат на конкурс кој се објавува во печатот.

##### Член 87б

Конкурсот за пополнување на слободните работни места на наставниците се распишува и се објавува најдоцна 15 дена од денот кога работното место станало слободно, а одлуката за изборот на кандидатите се донесува и на кандидатите им се соопштува најдоцна 10 дена по истекот на рокот за пријавување на конкурсот.

##### Член 87в

Ако на конкурсот за одделни работни места се пријават кандидати што ги исполнуваат пропишаните услови, советот на училиштето е должен да изврши избор меѓу тие кандидати.

##### Член 87г

Задолжително работно време на наставниците во основното училиште се определува со општите прописи за работните односи.

Во рамките на задолжителното работно време од претходниот став, за наставниците што изведуваат одделенска настава (од I—IV одделение), неделниот број на наставни часови е определен со наставниот план за одделението, а за наставниците што изведуваат предметна настава (V—VIII одделение) неделниот број на наставни часови, по пра-

вило, изнесува 22. Советот на училиштето овој број на часови може да го намалува или зголемува за одделни наставници, ако организацијата на воспитно-образовната работа тоа го бара, но најмногу за три часа неделно. Преостанатото задолжително работно време на наставниците се распоредува, согласно општиот акт на училиштето, за воннаставни активности како што се: подготвување за наставна и друга работа, изведување дополнителна и додатна настава за учениците, спроведување испити, раководење со паралелка, прегледување на писмените и други задачи на учениците, помагање во слободните активности, индивидуална и групна консултација со родителите и учениците, раководење со производната работа на учениците и со училишната кујна, дневниот престој на учениците и други воннаставни активности.“

#### Член 20

Член 88 се менува и гласи:

„Наставниците на основното училиште имаат право и должност стручно и педагошки да се усовршуваат, да го следат развојот на научните дисциплини, да ги продлабочуваат своите стручни знаења и да владееат со најновите воспитно-образовни методи и употребата на современите наставни средства. За стручно и педагошко усовршување на наставниците школите за образование на наставници и органите на просветно-педагошката служба организираат посебни семинари и други форми.

Наставниците се должни да ги посетуваат семинарите и другите форми од претходниот став на кои ќе бидат повикани и активно да учествуваат во работата на стручното и педагошкото усовршување.

Средства за работа на семинарите за стручно и педагошко усовршување на наставниците во основното училиште обезбедуваат основните заедници на образованието.

Поблиски прописи за организацијата и работата на семинарите за стручно и педагошко усовршување на наставниците во основното училиште донесува Републичкиот секретар за образование, наука и култура.“

#### Член 21

Во член 89 став 1 зборовите: „и за помагање на директорот на училиштето во спроведувањето на неговите инструктивно-педагошки задачи“ како и став 3 се бришат.

#### Член 22

Во глава VI во поднасловот 1 зборот „укинување“ се заменува со зборот „престанок“.

#### Член 23

Во член 94 пред зборот „основно“ се додава зборот „полно“, а во точка 2 зборовите „најмалку 25“ се заменуваат со зборовите „доволен број ученици за организирање одделни паралелки на V, VI, VII и VIII одделение“.

#### Член 24

По член 97 се додава нов член 97а кој гласи: „Ако општинското собрание утврди дека задачите и целите на основното училиште определени со член 3 и 4 од овој закон не се остваруваат во воспитно образовниот процес, може да покрене постапка за престанок на училиштето.

Постапката за престанок на училиштето ја покренува надлежниот орган на општинското собрание. Во тој случај општинското собрание е должно на училишните обврзници да им овозможи редовно посетување на друго основно училиште.“

## Член 25

Во член 99 по став 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„Републичкиот завод за унапредување на школството издава стручни упатства за начинот на остварувањето на наставниот план и програма на основното училиште во неразвиените и периодичните основни училишта.“

## Член 26

Во член 100 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои гласат:

„Централните основни училишта и нивните подрачја ги определува општинското собрание.

За централно основно училиште може да се определи полно основно училиште кое претставува природен центар за населбите од подрачјето на училиштето и кое ги исполнува другите услови од член 94 на овој закон.

Централното основно училиште и подрачните училишта сочинуваат едно училишно подрачје.“

## Член 27

Член 101 се менува и гласи:

„Подрачно неполно и подрачно неразвиено основно училиште може да се основа ако има најмалку 20 ученици и ако се исполнети другите услови од член 94 на овој закон.

Подрачно периодично основно училиште може да се основа ако има помалку од 20 ученици и ако се исполнети другите услови од член 94 на овој закон.“

## Член 28

Член 102 се менува и гласи:

„Акт за основање на подрачните училишта, определувањето на одделенијата во кои се врши школувањето на училишните обврзници, како и определувањето на нивното подрачје и седиште, донесува општинското собрание.

За престанувањето, спојувањето, припојувањето, и издвојувањето на подрачните училишта сходно се применуваат одредбите на член 107—112 од овој закон.“

## Член 29

По член 102 се додава нов член 102а кој гласи: „Поблиски прописи за работата на централните и подрачните основни училишта донесува Републичкиот секретар за образование, наука и култура.“

## Член 30

Во член 103 став 3 зборовите „не може да има помалку од 25 ни повеќе од 50 ученици“ се заменуваат со зборовите „може да има најмногу 40 ученици“.

Во став 4 зборовите од „15—45 ученици“ се заменуваат со зборовите „најмногу 35 ученици“.

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Во неразвиените основни училишта (член 99 став 5) се формираат одделни комбинирани паралелки за учениците од I—IV одделение и за учениците од V—VIII одделение.“

Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 6 и 7.

## Член 31

Во член 104 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За организацијата и работата на помошните паралелки сходно се применуваат одредбите на Законот за специјалните училишта.“

## Член 32

Во член 107 став 1, зборовите „се укине“ се заменуваат со зборот „престане“, во став 2 и 3 зборот „укинување“ се заменува со зборот „престанок“,

а во став 4 зборовите „укинатото училиште“ се заменуваат со зборовите „училиштето што престанало“.

## Член 33

Во член 108 став 1 зборот „укинувањето“ се заменува со зборот „престанокот“.

## Член 34

Во член 109 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Спојување или припојување на централните основни училишта и нивните подрачни училишта (реорганизација на училишната мрежа) може да се врши само во согласност со програмата за развиток на школството на подрачјето на општината.“

Став 2 станува став 3.

## Член 35

Во член 118 став 2 се менува и гласи:

„Во подрачните училишта (член 99) се формира совет на подрачното училиште, сходно одредбите на член 128 од овој закон. Делокругот и меѓусебните односи на органите во централното основно училиште и советот на подрачното училиште се регулира со статутот на централното основно училиште.“

## Член 36

Во член 121 став 1 точка а) зборот „посебните“ се заменува со зборот „општите“, а во став 4 зборовите „и неговиот помошник“ се бришат.

## Член 37

Во член 122 став 6 се брише.

## Член 38

Во член 125 точка 4 зборот „утврдувањето“ се заменува со зборот „дополнувањето“ и во точката 13 зборовите „донесува решенија“ се заменуваат со зборовите „врз основа на одлуката на работната заедница на училиштето издава акт“.

## Член 39

Во член 129 став 2 точката на крајот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „освен одлуките под точка 16 кои се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на советот“.

## Член 40

Во член 134 став 2 зборовите „не можат да бидат избрани директорот и помошникот на директорот“ се заменуваат со зборовите „не може да биде избран директорот“.

## Член 41

Во член 138 се додава нов став 2 кој гласи:

„Со општ акт на основно училиште може да се одреди директорот на основното училиште да изведува и настава.“

## Член 42

Член 140 се брише.

## Член 43

Член 144 се менува и гласи:

„За директор на основно училиште може да се именува лице што ги исполнува условите пропишани за наставник по предметна настава од член 86 став 2 од овој закон или лице што завршило педагошка академија — отсек за одделенска настава, како и лице што завршило филозофски факултет — педагошка група.“

## Член 44

Во член 147 став 4 се менува и гласи:

„Директорот на основното училиште што не учествува на повторниот избор или не е повторно именуван ги задржува правата од работниот однос како наставник на училиштето.“

## Член 45

Во член 149 се додава нов став 2 кој гласи:

„За именувањето на помошникот на директорот сходно се применуваат одредбите на член 138, 144 и 146 од овој закон.“

## Член 46

По член 150 се додава нов член 150а кој гласи:

„Во централните основни училишта со работењето на подрачните училишта непосредно раководи раководителот на подрачното училиште.“

Раководителот на подрачното училиште го именува советот на подрачното училиште во согласност со советот на централното основно училиште.“

## Член 47

Во член 155 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „како и училишниот педагог и училишниот психолог.“

## Член 48

По член 162 се додава нов член 162а кој гласи:

„Во подрачните паралелки на централните основни училишта педагошката евиденција ја води и свидетелствата, ученичките книшки и другите јавни исправи ги издава раководителот на подрачното училиште.“

## Член 49

По член 162 се додава нова глава Ха **Ученички домови** и нови членови 162а—162ж кои гласат:

## „Член 162а

За обезбедување, сместување, исхрана и задолжување другите воспитно-образовни потреби на учениците од V—VIII одделение од подрачјата на централните основни училишта, заради овозможување редовно да го посетуваат основното училиште, се основаат ученички домови.

Ученичките домови можат да се основаат како самостојни и самоуправни работни организации (установи) или како работни единици во состав на централното основно училиште.

Дејноста на ученичките домови е од посебен општествен интерес.

## Член 162б

Ученички дом можат да основаат сами или заеднички општините, работните и други организации.

За основање ученички дом како работна единица на централното основно училиште одлучува советот на училиштето.

## Член 162в

Ученичкиот дом:

— на учениците им обезбедува сместување, правилна исхрана, нега, хигиенски и други услови потребни за нивниот нормален развој и работа;

— ги остварува воспитно-образовните задачи врз основа на соодветна програма и во согласност со современите педагошки принципи;

— го поттикнува и овозможува развивањето на разновиден културен, забавен и спортски живот на учениците.

## Член 162г

Органите на управувањето со ученичкиот дом се грижат, учениците:

— редовно да ја следат наставата и да го соопштуваат наставниот материјал;

— да развиваат културни, хигиенски и работни навики и активно да учествуваат во акциите на домот;

— да учествуваат во работата на општествените организации и во општествениот и културниот живот на средината во која живеат.

## Член 162д

Работата на ученичкиот дом се утврдува со годишна програма, со која се утврдува начинот на извршувањето на основните задачи на домот, формите на воспитно-образовната дејност, нивната содржина и распоредот на нивното изведување.

Во остварувањето на своите задачи ученичкиот дом соработува со родителите на учениците, со училиштето и со работните и другите организации.

Ученичкиот дом учествува во разновидни културно-уметнички дејности и самиот ги организира.

## Член 162ѓ

Воспитно-образовната работа во ученичките домови ја вршат воспитувачи.

Воспитувачи во ученичките домови можат да бидат лица што ги исполнуваат условите за наставник во основното училиште пропишани со овој закон.

Воспитувачите се должни воспитната работа да ја изведуваат според програма чии основи ги пропишува Републичкиот завод за унапредување на школството, како и според општите педагошки принципи за воспитување на младината.

Воспитувачите се должни да соработуваат со родителите на учениците, со наставниците во основното училиште и со соодветните организации со цел за унапредување на воспитно-образовниот процес.

Воспитувачите и другите работници во ученичкиот дом мораат да бидат редовно, а најмалку двапати годишно лекарски прегледани.

Задолжителното работно време на воспитувачите се определува со општите прописи за работните односи.

## Член 162е

Ученичкиот дом има колегиум на воспитувачите како стручен орган на домот.

Колегиумот на воспитувачите го сочинуваат воспитувачите и директорот на домот.

Задачите и делокругот на Колегиумот на воспитувачите се утврдуваат со статутот на домот односно со статутот на централното основно училиште во чиј состав е домот.

## Член 162ж

За правата и должностите на учениците, пофалбите, наградите и дисциплинските мерки сходно се применуваат одредбите што ги пропишува републичкиот секретар за образование, наука и култура.“

## Член 50

Во член 163 став 1 и 2 зборовите „до 10.000“ се заменуваат со зборовите „од 100 до 500“ и по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Со парична казна до 5000 динари ќе се казни за прекршок и основното училиште што не ги исполнило сите обврски за опфаќање на училишните обврзници од подрачјето на училиштето предвидени во член 55 и 56 од овој закон.“

## Член 51

Член 164 се менува и гласи:

„Пријава за прекршок од став 1 и 2 од претходниот член до судијата за прекршоци поднесува основното училиште, а од став 3 од претходниот член органот на управата на општинското собрание надлежен за работите на просветата.“

## Член 52

Член 176 се менува и гласи:

„Постојните основни училишта и ученички домови ќе ја усогласат својата организација и работа со одредбите на овој закон во срок од 3 месеци од денот на неговото влегување во сила.“

## Член 53

Член 178 се менува и гласи:

„Наставниците по предметна настава на постојните основни училишта кои на денот на влегувањето во сила на овој закон се во редовен работен однос, а во однос на школската спрема не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон, се должни во срок од 3 години по влегувањето во сила на овој закон да ги исполнат тие услови. Во спротивност, губат право да изведуваат предметна настава.“

Наставниците од претходниот став кои на денот на влегувањето во сила на овој закон имаат повеќе од 20 години работен стаж во просветна струка односно 25 години вкупен работен стаж од кои најмалку 15 години во просветна струка се ослободуваат од обврската од претходниот став.“

## Член 54

По член 178 се додава нов член 178а кој гласи: „Директорите на постојните училишта кои не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон, остануваат на таа функција до истекот на времето за кое се именуваани“.

## Член 55

Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ ќе утврди пречистен текст на Законот на основното училиште.

## Член 56

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 315.

Врз основа на член 123 став 2 и член 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26. XI. 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26. XI. 1968 година, донесе

## РЕЗОЛУЦИЈА

**ЗА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ ЗА НАТАМОШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ОД 1966 ДО 1970 ГОДИНА**

## I

1. Во реализацијата на целите и задачите на Среднорочниот општествен план за развојот на СР Македонија од 1966 до 1970 година, може да се констатира дека речиси на сите подрачја од активност се постигнати евидентни резултати, иако отпочнатите процеси се такви, што за нивното стабилизирање, интензивирање и полна афирмација е потребно повеќе време и сили.

Целокупната активност е проследена со општи усилби на поттикнување и афирмирање на позитивните процеси отворени со спроведувањето на стопанската и општествената реформа и на реализацијата на усвоените основи на економската политика за развојот на СР Македонија.

Со економската политика и системот се создавани општи услови за натамошна афирмација на самоуправањето и творечката иницијатива на работните колективи и поединецот за зголемување на производството на повисок степен на организација, рационално искористување на средствата, поголема ориентација кон извоз и сè друго што би значело поголема самоорганизираност на стопанството во остварувањето целите на реформата и општествено-економските цели и задачи на општествениот план.

2. Во овој период во стопанството на нашата Република е остварен натамошен пораст на производството и развој на производниот потенцијал воопшто.

Остварени се видни резултати во зголемувањето продуктивноста на трудот, зголемувањето извозот на стоки, остварени се нови зафати на интеграција и деловна соработка, јакнење на материјалната база на стопанството, подобрување на кадровската положба во работните организации и слично.

Во 1966—1967 година производството е остварено со просечна стопа на годишен пораст од 5,1%, во општественото стопанство од 6,1%, а во индивидуалното стопанство од 2,5%.

Порастот на производството е остварен врз порастот на продуктивноста на трудот.

Извозот на стоки е остваруван со побрза динамика на пораст од порастот на производството, особено извозот на индустриски стоки, без извозот на тутун.

Зафатите на линија на интеграција и проширување на деловната соработка меѓу работните организации се остварувани во пошироки размери во Републиката и надвор од неа.

Знатно е подобрена квалификационата структура на запослените. Споредно со положбата од порано, зголемен е бројот и учеството на стручните кадри, особено со висока и виша спрема.

Остварената динамика на развојот на производството во овој период беше помирна од предвидувањата во Среднорочниот план, не соодветствуваше на вистинските производни можности и не овозможуваше развојот да биде комплексен.

До побавна динамика на порастот на производството особено доаѓа во 1967 година, кога индустриското производство оствари изразито ниска стопа на пораст, што се одрази и врз општата динамика на развојот.

Релативно мирната динамика на порастот на производството на определен начин влијаеше врз забавувањето на некои веќе манифестирани позитивни процеси во интензивирањето на стопанисувањето.

Во услови на побавна динамика на производството и забавена побарувачка, дојде до недоволно користење на расположивите капацитетни можности и намалување ефикасноста на користењето на расположивите средства во одделни работни организации.

Врз забавувањето на производството имаа определено влијание низа објективни околности во врска со настанатите крупни структурни промени во стопанството воопшто, посебно во структурата на побарувачката.

Под влијание на овие промени знатно се измениле условите за стопанисување, особено во поглед на пласманот на производството.

Промените во структурата на побарувачката бараа соодветно реструктурирање и во сферата на производството, односно соодветно адаптирање на производството на новата структура на побарувачката на домашниот пазар, а за низа производни груп-



паци на индустриското производство соодветна преориентација и на производството за странските пазари.

Кредитно-монетарната политика, која беше насочена кон поддржување на тековите за стабилизација, даде определени позитивни резултати. Меѓутоа, таа не беше доволно селективна и еластична за да може да ја поттикнува циркулацијата на расположивите средства и да овозможи соодветно забрзување динамиката на пласманот на готовите производи. Ликвидноста на стопанството е влошена, особено во индустријата. Овие слабости особено се почувствуваа во доменот на кредитирањето на подготовките на производството наменето за пласман на странските пазари, на кредитирањето на опремата за домашниот пазар, во посефиското искористување на расположивите средства наменети за станбената изградба, средствата на штедните влогови и сл.

Определено влијание имаше и отсуството на соодветни мерки кои би го заштитиле рентабилното домашно производство, посебно од увозот по дам-пинг-цени, несразмерно високиот и временски недоволно усогласениот увоз на некои производи и слично.

Извршена е рестрикција на обврските на Федерацијата, односно пролонгирање на утврдените годишни трансии, како во поглед на непосредните обврски на Федерацијата по инвестициите во стопанството, така и по однос на обврските спрема специјализираните банки и Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на стопански недоволно развиените републики и краишта во Југославија.

Исто така не дојде до реализација на претпоставката за обезбедување прилив на додатни средства за инвестициони вложувања од другите подрачја на земјата и од странство.

Забавеното остварување на материјалните претпоставки влијаеше врз редовната реализација на инвестиционата политика, а на одреден начин се одрази и врз тековите на производството и другата активност.

3. Развојот на животниот стандард во првите две години е остварен со побрза динамика на пораст од порастот на националниот доход.

Учеството на животниот стандард во националниот доход е зголемено за 2,9 процентни поени. Во овие рамки е остварен подинамичен пораст на личната потрошувачка и со тоа позначајно е зголемено нејзиното учество. Притоа, забавена е динамиката на вложувањата во основни фондови на општествениот стандард.

Личните доходи од работен однос се остварувани со побрза динамика отколку другите категории лични примања. Порастот на личните доходи се движеше над порастот на доходот.

Вака остварените движења на личните доходи не соодветствува на усвоената политика во Среднорочниот план, со која е предвидено порастот на личните доходи да се движи во сразмер со порастот на продуктивноста на трудот.

Остварените движења укажуваат дека во одделни дејности и работни организации се формира доход под нееднакви услови, и дека се издвојува за лични и заеднички потреби несразмерно повеќе од производноста на трудот и деловниот успех. Оттаму се јавува поголема диференцијација во нивото на личните доходи.

Во областа на општата потрошувачка е остваруван процес на стабилизација и усогласување на потрошувачката со реално расположивите средства.

Во рамките на ова, вложувани се напори за постојано подобрување на материјалната основа и создавање на стабилни извори за развој на општествените дејности. Во изминатите две години учеството на средствата за образование во националниот доход е зголемено од 5% на 6%, а учеството на средствата на социјалното осигурување од 13,1% на 13,9%.

Развојот на овие дејности, меѓутоа, е придружен и со проблеми кои бараат натамошни напори за нивното надминување.

Процесите на подобрување опфатеноста на децата со задолжителното образование и во средните училишта, се остваруваат побавно од очекувањата. Освен тоа, присутни се проблеми и во врска со ефикасноста во редовното завршување на школувањето. Во средното образование, иако е отпочнат процес на негово реструктурирање, тоа се уште не е доволно сообразено со нашиот општествен развој.

Присутни се проблеми и на планот на интеграцијата, интензификацијата на наставата, рационализацијата и поврзувањето на високото школство со стопанството и неговите научно-истражувачки единици.

Вложувањата во областа на културата се движат, главно, во рамките на предвидувањата.

Со проширувањето на радио и телевизиската мрежа со радио-програма е покриена 79% од територијата на Републиката, а прием на телевизиска програма им е овозможен на 86% од населението.

Постигнати се видни резултати во заштитата на спомениците на културата, во што се поголемо учество земаат комуните во заштитата на споменичкото наследство.

Во областа на здравството вложени се напори за смирување на потрошувачката и спроведување на ориентацијата на здравствена заштита на населението според материјалните можности на подрачјата со насочување на средствата кон зафаќање на приоритетни проблеми и задачи од оваа област (намалување на големиот број заболувања и високата смртност на доенчињата, спречување и сузбивање на заразните болести и др.). Во оваа област, и покрај некои отворени системски прашања, кај некои организации се пројавени недостатоци и слабости во организацијата и ефикасноста во работата.

Развојот на социјалната заштита во основа се движи во рамките на предвидувањата во Среднорочниот план. Зголемени се средствата за финансирање на социјалната заштита.

Инвалидско-боречката заштита се карактеризира со зголемена дејност насочена кон подобрување заштитата на инвалидите, учесниците во НОВ и семејствата на загинатите борци.

4. Во целиот период од спроведувањето на реформата и реализацијата на задачите на Среднорочниот план е остваруван процес на постојано проширување и јакнење на материјалната база на самоуправањето во стопанството.

Од околу 55% во 1964 година, учеството на работните организации во распределбата на општествениот производ во 1965 година е зголемено на 58,6%, а во 1966 година на 61,9%. Во 1967 година, како резултат на забавувањето на тековите на реализацијата и производството и остварените релативно слаби деловни резултати, учеството опаѓа на 58,8%.

Преземени се мерки за соодветно намалување на некои обврски, со цел за натамошно јакнење материјалната основа на стопанството. Намален е лимитот на стопите на каматите за курсорчни кредити и затезните камати, извршено е намалување на општата стопа на придонесите од личните доходи, а се разгледуваат и мерки за натамошно усогласување на односите на ова подрачје.

## II

И за идните години остануваат усвоените основи на развојната политика, утврдени со Среднорочниот општествен план за развојот на СР Македонија од 1966 до 1970 година.

Поаѓајќи од досега остварените резултати и присутните проблеми, за поуспешно остварување на целите и задачите на општествениот план, понагласено место ќе треба да добијат задачите за:

— забрзување динамиката на развојот на производството и извозот на стоките;

— консолидирање на постојното стопанство, поефикасно искористување на расположивите средства, забрзување на финансиските текови и зголемување репродуктивната способност на стопанството;

— зголемување на запосленоста, особено со запослување на млади стручни кадри;

— целосно остварување на инвестиционата програма врз која е темелена политиката на побрзиот развој на Македонија;

— јакнење на интеграционите процеси и поцврста ориентација кон самоуправно договарање.

1. По релативно бавната динамика на пораст на производството во првите две години од Среднорочниот план, нужно треба да се интензивира развојот и да се обезбеди подинамичен пораст на производството. Постојат реални можности порастот на производството да се остварува со средна годишна стопа на пораст од 7,2 до 8,4%. До подинамичен пораст треба да дојде особено во 1969 и 1970 година.

При реализацијата на ваква стопа на годишен пораст, за целиот период би се остварила динамика на годишен пораст од 6,3% до 7,0% наместо 8,9% до 9,8%, колку што беше предвидено со Општествениот план за развој на СР Македонија за периодот од 1966—1970 година. Во овие граници во општественото стопанство во 1968—1970 година би требало да се оствари годишен пораст од 9% до 10,5%.

Забрзан пораст на производството во 1968—1970 година треба да се оствари во сите области на стопанството. Во овие рамки посебно треба да се динамизира развојот на производството во индустријата, каде што треба да се оствари средна стопа на годишен пораст од 10,7% до 12,4%.

Врз оваа основа особено треба да се обезбеди интензивирање на веќе отпочнатите процеси на квалитетни промени во стопанисувањето и структурата на производството, зголемување производноста на трудот, зголемување извозот и порационално искористување на расположивите средства.

Оптимално повисоки резултати во производството треба да се постигнат преку остварување на подинамична реализација на готовите производи од производството. Тоа е основа да се нормализираат залихите и да се создаде простор за поефикасно искористување на расположивите производни можности.

Извозот на стоки и услуги и во 1968—1970 година треба да се движи со побрза средна годишна стопа на пораст од порастот на производството и да изнесува 9,7% до 11%. Со ова за целиот период би се остварил среден годишен пораст од 12% до 12,7%, според предвидениот пораст со Среднорочниот план од 15,9%.

Кај извозот на индустриски стоки во 1968—1970 година треба да се оствари пораст од околу 10,2% до 11,5%.

За надминување на присутните проблеми, оживување и динамизирање на стопанската активност воопшто, кон крајот на 1967 и во текот на оваа година се преземени значајни мерки.

Со тековната економска политика посебен акцент му е даден на забрзувањето на порастот на производството, на решавањето на проблемите сврзани со пласманот на стоки на домашниот и странскиот пазар, на запослувањето на младите стручни кадри и сл.

Засилената активност на работните организации и мерките на економската политика придонесоа веќе во оваа година на сите подрачја од активност да се остваруваат подинамични движења.

Физичкиот обем на индустриското производство е зголемен за близу 17%.

Зо остварениот развој е карактеристично динамизирањето на производството и услугите и во другите стопански области и производни гранки, потоа забрзаната реализација на производството и постапното ослободување од прекумерните залихи.

Исклучок прави производството во земјоделството, каде поради неповолните временски прилики осетно е намалено производството во полетоделството.

Остварениот развој е придружен и со благ пораст на запосленоста. Наедно е остварен и подинамичен пораст на продуктивноста на трудот.

2. Животниот стандард на работните луѓе треба да биде остварен со натамошен пораст, при што тој треба да се движи во зависност и во сразмер со динамиката на развојот на производството и материјалната основа што се создава со тоа.

На овој начин не треба да се надмине сегашното учество на животниот стандард во распределбата на расположивите средства.

Во овие рамки треба да дојде до подинамичен пораст на инвестиционите вложувања во објектите од општествен стандард, кои во изминатите две години се остварени со забавена динамика.

Личната потрошувачка во општествениот сектор треба да се движи со средна годишна стопа од околу 8%, што е во рамките на очекуваниот пораст на националниот доход и производството. Поаѓајќи од веќе остварениот пораст и овој што се предвидува, постојат реални можности на ова подрачје да се реализираат предвидувањата на Среднорочниот план.

3. Во изминатите две години од Среднорочниот план запосленоста во општествениот сектор не е зголемена. Таа, земено во целина е задржана на ниво од 1965 година.

Во идните години треба да се обезбеди зголемување на запосленоста средно годишно за најмалку 3%. Сметано за целиот период би се обезбедил среден годишен пораст од 1 до 1,2%, наспроти околу 3% колку што беше предвидено со општествениот план. Запослувањето треба да се овозможи со проширувањето на активност, со замена на редовниот одлив на запослените, како и со посебни мерки за стимулирање на запослувањето врз економски принципи.

На тој начин треба да се создадат услови за активирање на прирастот на потенцијално активното население и да се запре натамошното зголемување бројот на лицата што бараат запослување.

4. Активноста на сите самоуправни фактори за реализирање на економската политика за периодот до 1970 година, посебно треба да овозможи:

— консолидирање на постојните стопански капацитети преку нивна модернизација и проширување до оптимално ниво, со посебен акцент во исто време да се дојде до специјализација и до интегрирани стопански организации. На тој начин постепено да почнат сè повеќе да добиваат удел во производството стоки од повисоката фаза на доработка, нови асортимани и повисок квалитет;

— завршување на започнатите крупни објекти во определените срокови, бидејќи тоа претставува активирање на веќе вложените општествени средства. Производството на овие капацитети наедно претставува основа и за структурално усогласување на материјалното производство во нашата Република и во целата земја;

— користење на додатни средства од домашни извори и особено од странство. Поинтензивните истражувања на природните блага во последниве години укажуваат дека објективно постојат поволни можности за рентабилни и интересни зафати, кои можат да придонесат побрзо да се развива целокупниот стопански потенцијал, а се од интерес за платниот биланс со странство;

— завршување на мелиоративните системи, како услов за стабилизирање и интензивирање на производството во земјоделството и натамошно округнување и интегрирање на општествените стопанства и воедно да се извршат потребните подготвки за користењето на мелиоративните системи;

— натамошниот развиток императивно наложува забрзана модернизација и докомплетирање на инфраструктурата;

— развитокот на општествените служби треба да се остварува сè повеќе од становиштето дека целокупниот општествен развиток е неделлив и дека не можат да се запостават одредени сектори на општествените дејности без штета по хармоничниот развиток на целото општество;

— завршување обновата и изградбата на Скопје, за што постојат објективни услови, како и да се заврши обновата на Дебар во што пократок рок; и

— обезбедување материјални и други услови за јакнење на сенародната одбрана.

### III

1. За реализација на забрзаната динамика на развојот на производството и интензивирање на стопанисувањето, пред сè, е нужно да се води политика за проширување на домашната потрошувачка и за зголемување на извозот.

Зголемената домашна потрошувачка и поголемиот извоз треба да создадат основа за тоа производство во идниот период да се оствари со позабрзана динамика.

Оживувањето на домашната потрошувачка треба да се поттикнува преку соодветно интензивирање на инвестиционата активност воопшто, а посебно преку проширување на станбената изградба.

Во рамките на ова и работните организации, преку распределбата, треба да обезбедат сразмерно поголемо извојување на средства за инвестиции во основни фондови.

Треба да се создаваат соодветни услови за зголемување на инвестиционата активност врз основа на ангажирање странски кредити и слично.

Да се прошират можностите за продажба на опрема на кредит и на домашниот пазар, за што е потребно поголемо ангажирање на банките и работните организации.

Едновремено со создавањето услови за проширување на инвестиционата активност, потребно е и натаму да се преземаат мерки за проширување на личната потрошувачка на населението.

Во оваа смисла треба да се обезбеди максимално користење на расположивиот потенцијал што се создава со штедните влогови за зголемување обемот на потрошувачките кредити.

Кредитирањето на потрошувачката треба претежно да се ориентира преку продажба на стоки на кредит од страна на самите работни организации.

Динамизирањето на производството, проширувањето на потрошувачката на домашниот пазар и зголемувањето на извозот, претпоставуваат соодветно побрзо реструктурирање на производството според потребите на пазарот и подобрување конкурентската способност на стопанството. Во оваа смисла треба да се обезбеди поголема самоорганизираност на стопанството и деловно поврзување во испитувањето на пазарите како и организиран пласман на стоки на домашниот и странскиот пазар.

Да се преземаат соодветни мерки за окрупнување и проширување, модернизација и техничко опремување на мрежата на внатрешниот промет.

Работните организации воедно треба да ги засилат усилбите за побрзо менување на програмите за производство со насока на усвојување нов асортиман на производство, менување квалитетните својства и конструктивните решенија на производите и напуштање на производите за кои нема интерес на пазарот и кои не се рентабилни.

Ова претпоставува забрзување на процесот на модернизацијата и поголема примена на научно-техничките دستигања.

Работните организации треба да настојуваат за што поголема примена на принципот на функционалната амортизација.

Треба да се настојува за брза и поефикасна адаптација на девизиониот и надворешно-трговскиот режим кон условите што се создаваат во земјата и странство, а со цел за поусогласен развој на стопанство.

Системот на заштита и премирање треба да се темели врз политиката на подеднаква рационална заштита како на стоките со висока обработка, така и на производството на суровини.

Ова треба да доведе и до пообјективизирани услови на развојната политика.

Во оваа смисла, инструментите на заштитата треба да се постават така што под приближно исти услови домашното производство да има извесна предност.

Треба да се вложат поголеми усилби во насока на преземање на мерки за поттикнување извозот на производите од аграрниот сектор.

За динамизирање на производството важна задача претставува и решавањето на проблемот на залихите, односно нивното нормализирање. Во оваа смисла работните организации треба да ја преиспитаат реалната вредност на стоките на залихите и да ги усогласат цените со оние што ги прифаќа пазарот.

Разликите што би настанале работните организации, во основа, би требало да ги покријат со употреба на средствата од резервните фондови.

За оваа цел во оправдани случаи треба да се користат и средства на деловните фондови.

Во решавањето проблемот на реализацијата на прекумерните залихи, а во врска со тоа и на временото обезбедување на потребните средства, треба активно да се вклучат и деловните банки.

За одредени случаи, каде што овој проблем се јавува во поостра форма, општините врз основа на републички закон можат да даваат олеснувања во смисла на намалување односно ослободување од дел на обврските спрема буџетите и другите корисници.

Треба да се проучат и преземат мерки за натамошно јакнење на материјалната основа на стопанството преку намалување на обврските спрема буџетите и другите корисници.

Треба да се посвети повеќе внимание на развојот на металната и електроиндустријата, кои во изминатиот период поизразито заостануваат.

Поголемо внимание треба да се посвети и на развојот на производството во индивидуалното земјоделство.

За поуспешно совладување на сите производни, финансиски и прометни текови на процесот на репродукцијата, основен предуслов е побрзо самоорганизирање на стопанството врз основа на самоуправањето. Тоа треба да се одвива со усовршување на постојните и изградување на нови форми на интеграција, а со цел за заедничко и договорно решавање на проблемите: истражување на пазарот, планирање и програмирање на производството и проширената репродукција, заедничка набавка и пласман на домашниот и надворешниот пазар, поделба на трудот и специјализација и др.

2. Развојот на животниот стандард нужно треба да се остварува во зависност и во сразмер со динамиката на развојот на производството и материјалната основа што се создава со тоа.

Во овие мерки треба да се обезбеди подинамичен пораст на инвестиционите вложувања во општествениот стандард, кои во изминатите две години се остварувани со позабавена динамика.

Личната и опшата потрошувачка во општествениот сектор треба да се движат во рамките на очекуваниот пораст на националниот доход и производството.

Работните организации треба да ги преиспитаат односите на интерната распределба и да воспостават оптимални односи меѓу делот на доходот за обнова и проширување на материјалната основа и делот за задоволување на личните и заедничките потреби.

При користењето и употребата на расположивите средства, работните организации треба да ги имаат предвид и потребите на сенародната одбрана.

Политиката на распределбата на доходот во работните организации треба да биде базирана врз нивни, однапред утврдени, долгорочни развојни програми. Само врз таа основа можат да се воспостават постабилни односи на поделбата на доходот. Вака поставената распределба треба да претставува основа врз која ќе се обезбедува функ-

ционална поврзаност на личните доходи со проширување на сопствената материјална база.

За оваа цел е неопходно да се изградат и соодветни општествени критериуми, да се пристапи кон договарање и, по потреба, да се донесат соодветни мерки кои ќе овозможат поголемо објективизирање на условите за распределба.

Поддржувајќи го процесот што го поттикнува и интензивира развојот на социјалистичките општествени односи врз самоуправна основа, неопходно е системно да се вградуваат соодветни елементи кои ќе обезбедат подоследна примена и афирмација на социјалистичкиот принцип на распределба според трудот. Ова претпоставува изградување и на соодветен компензационен механизам, особено зафаќање на екстра-доходот, со кој да се неутрализираат ефектите од неусогласените услови за стопанисување.

Во станбено-комуналната област треба да се засили изградбата на станови и комуналии. Ова треба да биде поддржано преку целосно ангажирање на материјалните средства што стојат на располагање за оваа намена.

Банките, станбените и градежните претпријатија до максимум да ги развијат можностите за здружување на средствата за станбена и комунална изградба за да можат да влијаат врз забрзувањето на изградбата и стабилизацијата на цените на становите и на комуналните услуги.

Општините треба да изготват конкретни програми за поуспешно изведување на општествената и индивидуалната станбена изградба, врз претходно утврдени регионално-просторни планови и урбанистички решенија на градовите и населените места.

Во такви услови ќе се создава реална основа за натамошен усогласен развој на социјалистичките општествени односи, темелни врз системот на самоуправувањето.

3. Во идните години треба да се обезбеди поголема ефикасност и рационалност во користењето на расположивите средства за инвестициони вложувања.

За развојот на производството и за развојот воопшто од посебно значење е цврсто да се зацврстат сроковите на изградба и активирање на инвестициите.

Да се забрза изведувањето на програмата за модернизација по веќе одобрените кредити.

Истовремено деловните банки треба да ја испитаат можноста и да вложат напори за натамошно проширување на програмата за модернизација.

На овој план, во голема мера треба да се ангажираат и работните организации преку директно и самостојно изведување на модернизацијата и реконструкциите.

Со натамошната развојна и инвестициона политика треба да се поттикнуваат зафатите насочени во правец на реструктурирање на производството и осовременување на организацијата на производството, што се темели врз интеграцијата и другите форми на деловна соработка.

За реализација на инвестиционата политика утврдена со Среднорочниот план, од посебно значење е да се обезбеди извршување на материјалните претпоставки врз кои е базирана политиката на Федерацијата за обезбедување на побрз развој на недоволно развиените републики и краишта.

Обврските на Федерацијата, утврдени со Среднорочниот план и законите, треба да се настојува целосно да бидат извршени. Ова ги вклучува и обврските на Федерацијата што се извршуваат според договорите преку специјализираните банки.

Федерацијата воедно треба да ги задржи и обврските, предвидени со динамиката на соодветните закони, тие да се финансираат и по 1970 година (мелиоративните системи и делницата на автопатот Башино село — Бабуна).

Обврските спрема Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта треба да се обезбедуваат во

обем што одговара на сразмерите утврдени со Законот за издвојување средства во Фондот.

Помалу издвоените средства во корист на Фондот во 1967 година да се надоместат во текот на 1969 и 1970 година.

Наменското користење на дел од средствата на Сојузниот фонд, утврдено со посебни републички закони, треба да се остварува во рамките на утврдените износи во соодветните закони.

Средствата на Сојузниот фонд за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта, предвидени за модернизација и реконструкција, треба да се ангажираат во полн износ, како што е предвидено во билансот на Среднорочниот план.

Во овој правец треба да се искористат и можностите што би се создале со евентуално забавување динамиката на трошењето на ангажираните средства за други намени.

Доколку во периодот до 1970 година се оствари помал прилив на средства од предвидувањата, во соработка со Фондот за обнсва и изградба на Скопје треба да се испита можноста за соодветно ангажирање на дел од привремено слободните средства на Фондот.

На изградбата на изворите за електрична енергија, кои треба да обезбедат континуитет на производството по 1970 година, треба да ѝ се посвети поголемо внимание и да се забрза изнаоѓањето на решенија во однос на изборот на електричните централи и начинот на обезбедување со електрична енергија.

Со оглед на тоа што СР Македонија и понатаму ќе биде дефицитарна во електрична енергија, потребно е да се обезбедат меѓусебни цврсти и за подолг временски период договори меѓу електростопанството на СР Македонија и суфицитарните електростопански заедници во земјата.

За довршување изградбата на Железарницата до програмираниот капацитет од 940 илјади тони, потребно е да се обезбеди гаранција од Федерацијата во врска со користењето на странските кредити.

Во рамките на расположивите средства за кредитирање на инвестиционите вложувања, треба да се обезбедат можности за поголеми вложувања во шумарството, а пред сè за изградба на шумски комуникации.

И натаму треба да се вложуваат усилби за привлекување на додатни средства од другите краишта на земјата.

Работните организации и деловните банки треба повеќе да се ангажираат во оваа насока, користејќи ги постојните стимулативни мерки за додатни камати и сл.

За реализација на оваа материјална претпоставка на Среднорочниот план, треба да се настојува и Федерацијата да преземе соодветни дополнителни мерки.

Освен тоа, за успешна реализација на политиката за побрз развојот на недоволно развиените републики и краишта, треба да се настојува и за соодветно збогатување на системските решенија, особено во правец на создавање услови за ангажирање на додатни странски средства.

Во оваа смисла се смета дека е потребно:

— за позначајни објекти што се кредитираат од странство, а се градат во недоволно развиените републики и краишта, Федерацијата да дава гаранција. Ова би се однесувало на објектите кои придонесуваат за искористување на природните блага и едновремено поволно се одразуваат врз платниот биланс со странство;

— увезената опрема да се ослободи од плаќање на царина;

— да се создадат услови за редовна отплата на странските кредити со зголемување на ретенционите квоти најмалку до висина на ануитетите.

4. Решавањето на проблемите во врска со запослувањето, пред сè, ќе зависи од извршувањето на задачите во врска со динамизирањето на про-

изводството и развојот на материјалната основа во општо.

На тој начин можат да се решаваат овие проблеми врз подолгорочната и потрајна основа.

Со оглед на тежината на проблемот на запосленоста, во овој период се потребни и посебни додатни мерки.

Запослувањето на стручните кадри, особено младите стручни кадри, претставува битен услов за остварување целите и задачите на усвоените основи на развојната политика.

Во политиката на запослувањето треба да му се даде приоритет на запослувањето на младите стручни кадри.

Треба да се обезбеди доследно спроведување на одредбите од Законот за задолжително примање на приправници, со соодветно дополнување на самоуправните акти на работните организации за обезбедување системност и постојаност во реализацијата на оваа политика.

Посебно треба да се поттикнува развојот на терцијалните дејности, особено во областа на занаетчиството, угостителството, туризмот, домашните дејности и сл.

Развивањето на трудоинтензивните култури може да придонесе за ублажување на проблемот на запослувањето.

Развојот на овие дејности треба да биде потпомогнат и со мерки на кредитната и инвестиционата политика и со други системски мерки.

Да се испита можноста и врз таа основа да се донесат долгорочни решенија во врска со ограничувањето работата на пензионерите, престанувањето со работа по сила на законот на лица што ќе се здобијат со право на полна старосна пензија, ограничување на дополнителната работа од сите видови, овозможување порано одење во пензија на работниците од определени категории преку докупување на пензискиот стаж, проширување листата на работните места на кои работниот стаж се признава со зголемено траење, испитување на можноста за намалување на постојаниот пензиски стаж итн.

Да се изготви посебна покомплексна програма за запослување, во која со посебни мерки да се предвиди целосно апсорбирање на годишниот контингент на потенцијално активното население и на дел од постојниот број на безработните.

За ублажување и постепено решавање на проблемот на безработицата ќе треба да се вложат посебни напори за издвојување на средства за инвестирање во нови работни места. Воедно ќе треба да се издвојуваат средства за стручно оспособување или преквалификација на безработните лица.

5. Во идниот период до 1970 година буџетската потрошувачка треба да се движи со помирна динамика и во рамките на очекуваниот пораст на националниот доход.

Во рамките на расположивите средства на буџетите и натаму треба да се обезбедува подинамичен пораст на средствата за финансирање развојот на образованието.

Треба да се настојува, од средствата што се формираат по буџетите и фондовите за финансирање на општата потрошувачка, да се создаваат поголеми резерви.

Сите средства што ќе се формираат по буџетите над утврдените износи, треба задолжително да се издвојуваат во резерви.

6. Во областа на општествените служби и фондовите треба и натаму да се преземаат системски мерки кои да овозможат надминување на административно-буџетските односи и подоследно афирмирање начелата на системот на доход и самоуправувањето.

Во распределбата на расположивите средства треба да се води политика за сразмерно поголемо издвојување на средства за инвестициони вложувања и за материјални трошоци, за вршење на редовната дејност и да се настојува на остварување порационална организација, која би ја отстранила екстензивноста и раздробеноста на мрежата.

Заедниците на образованието, општествено-политичките заедници и другите заинтересирани фактори треба да настојуваат да се развиваат економските односи, да се отстранува буџетското определување на средствата за образование. Утврдувањето на средствата да се врши врз база на определени аналитички, педагошки и економски согледувања на потребите на образованието, како и врз база на интересот и можностите на општеството да ги задоволи тие потреби.

Треба да се преземат мерки за изнаоѓање стабилни извори за инвестициони вложувања во образованието, преку поголемо ангажирање на средствата на заедниците на образованието и на општинските собранија и создавање услови за ангажирање и на банковни кредити. Исто така, да се користи и самопридонесот како извор на инвестиции во образованието.

Потребно е да се преземат мерки кои ќе овозможат посигурно и поефикасно инвестирање во образованието, а особено во основното образование.

Работните организации да издвојуваат поголеми средства, кои би служеле за модернизација и консолидација односно создавање поповолни услови за градење на ефикасен образовен систем, кој ќе ги задоволува општествените потреби.

Дел од средствата на Републичката заедница за образование, со намена за инвестициони вложувања, во идните години треба да се насочуваат за учество во проширување на училишниот простор за задолжителното образование.

Општествено-политичките заедници, заедниците на образованието и работните организации треба да ги зголемуваат средствата за подобрување материјалната положба на студентите и учениците. Притоа, треба да се проширува системот на кредитирањето на студентите и учениците.

Треба да се настојува за побрзото развивање и јакнење на самоуправните и интерационите процеси во образованието врз територијален и производствен принцип, преку создавањето меѓоопштински и грански заедници на образованието, кои сега се преземаат улогата на државата и ќе стануваат носители на образовната политика.

Овие и други општествени зафати би требало да овозможат да дојде до здружување на заеднички средства, искуства, стручен кадар и др., заедничко планирање и програмирање на образовната мрежа и нејзиното прилагодување кон потребите на одреден регион, гранка, групација или област; рационализација, интеграција, интензификација и реструктурирање во средното образование и високото школство, со поголемо влијание на стопанството.

Треба да се поттикнува и побрзиот развиток на претшколските установи и целодневниот престој на децата во училиштата, кој ќе овозможи во тоа да бидат опфатени што поголем број деца. Во остварувањето на оваа задача поголеми средства треба да издвојуваат заедниците на образованието и фондовите за непосредна детска заштита.

Во идниот период прашањето околу образованието и преквалификувањето на возрасните треба да биде грижа на сите образовни институции.

Една од основните претпоставки за остварување на општествената функција на образованието е наставничкиот кадар, па затоа од страна на надлежните фактори треба да му се посвети посебно внимание на консолидирањето, подобрувањето на квалификационата структура и стручното усовршување на наставничкиот кадар.

Да се изградат системски решенија за финансирање на културата.

Треба да се обезбеди покривање на целата територија на Социјалистичка Република Македонија со радиопрограма, а прием на телевизиска програма да биде овозможен за 95% од населението.

Посебна грижа на општествено-политичките заедници треба да претставува развитокот на библиотекарството, особено на село, како и заштитата на спомениците на културата.

Во издавачката дејност треба да се настојува за проширување на тематската структура и за групни издавачки сафати: издавање на капитални дела од историјата, јазикот и културното наследство. За оваа цел ќе биде потребно поголемо ангажирање на банкарски средства, со поповолни услови.

Поинтензивниот развој на научните гранки што се од битно значење за општествениот и стопански напредок на Републиката, изготвувањето на програма за научните истражувања, изградувањето поадекватен систем на финансирање на научните дејности и формирањето на постојани и стабилни извори на финансирање особено на фундаменталните истражувања, како и радикалните вложувања во формирањето на научните кадри, треба да бидат основна ориентација во идниот период. Покрај тоа, потребни се натамошни настојувања за побрзо и поуспешно поврзување на научните дејности со потребите на стопанството и другите општествени дејности.

Потребно е да се интензивира научно-истражувачката работа и во развојните служби на работните организации во областа на стопанството, користејќи ги, притоа, и банкарските средства наменети за оваа цел.

Во наредниот период на физичката и техничката култура треба да ѝ се посвети посебно внимание, со оглед на недоволните вложувања и забавениот развој на овие две дејности во изминатиот период.

Во областа на здравственото осигурување и здравствената заштита на осигурениците посебно внимание треба да му се посвети на јакнењето на правата на работните луѓе на непосредно учество во самоуправните заедници на осигурувањето, како и на обезбедувањето средства за остварување на тие права.

Во идниот период активноста на здравствената служба за обезбедување на здравствена заштита да се насочи кон создавање на јасни економски односи меѓу заедниците за здравствено осигурување и здравствените установи, кои ќе овозможат рационалност и ефикасност во работата на здравствените организации. За остварување на овие цели императивно се наметнува потребата од усовершување на организацијата и забрзување развојот на интеграционите процеси, унапредување на самоуправните односи и распределбата на доход според постигнатите резултати во здравствените организации.

За зголемување на инвестиционите вложувања во здравствената заштита потребно е, при распределбата на доходот во работните организации од оваа област, да се има ориентација и кон проширена репродукција. Исто така, треба да се создаде можност за користење на кредити и за оваа намена.

Во областа на социјалната заштита да се обезбеди реален пораст на потрошувачката и да се изгради посоодветен систем на финансирање, кој ќе обезбеди поголема сигурност и стабилност на финансирањето во оваа област.

Во областа на инвалидско-боречката заштита ќе се продолжи со натамошното подобрување на системот и материјалната основа.

Адекватни решенија треба да се изнајдат и за регулирање правата на пензиско осигурување. Треба да се настојува за јакнење стабилноста на изворите на средства за пензиите и обезбедување на сигурна материјална основа на пензионерите и инвалидите на трудот, врз база на долгорочно согледување на материјалните можности на општеството, водејќи притоа сметка за економските критериуми при утврдувањето на пензиите.

Потребно е сестрано да се испитаат економските можности и последиците од скратувањето на пензискиот стаж и старосната граница, за откупвање на стажот и усогласување на спорните и новите тези.

#### IV

Политиката на побрз развој на недоволно развиените републики и краишта, во сегашниот и идниот развој, нужно останува основна компонента на општествено-економските цели на развојот и политиката на Југославија.

Ефикасното остварување на ваквата политика треба и натаму да поаѓа од принципот на постигање побрз развој на недоволно развиените републики и краишта од средниот развојот што го реализира стопанството на целата земја.

Фондот на Федерацијата за кредитирање на развојот на недоволно развиените републики и краишта треба да остане како неопходна институција за остварување политиката за побрз развојот на недоволно развиените републики и краишта.

Средствата на Фондот за кредитирање на недоволно развиените републики и краишта и натаму треба да се формираат од постојани извори.

Треба да се изгради метод на таков избор на системски решенија, кои ќе обезбедат директно формирање на утврдените средства на Фондот.

Основицата, врз која ќе се формираат средствата на Фондот, се смета дека би требало да биде остварениот доход на работните организации. Формирањето на средствата на Фондот на овој начин би било тесно сврзано со развојот на стопанството и постигнатите резултати.

Во натамошното доизградување на системот треба да се истражат и подготват мерки што ќе овозможат укинување или менување на фискалниот карактер на некои инструменти, како што се каматите на деловните фондови.

Меѓутоа, укинувањето на каматите на деловните фондови, како фискална давачка, може да стане само под услов ако истовремено се утврдат други постојани извори на средства со кои би се обезбедило извршувањето на уставните обврски на Федерацијата за обезбедување на побрз развој на недоволно развиените републики и краишта (Фонд за кредитирање развојот на недоволно развиените републики и краишта и извршување на уставените обврски на Федерацијата за нејзиното учество во инвестициите во стопанството).

#### V

Во текот на 1969 година да се пристапи кон интензивно изготвување на нов среднорочен општествен план за развојот на СР Македонија.

За извршување на оваа задача, претходно да се изготви глобална концепција за правците на развојот.

Работните организации и нивните самоуправни асоцијации треба да пристапат кон изработка на соодветни долгорочни програми за развојот на одделни дејности и гранки во стопанството.

Исто така, за порационално организирање на општествените дејности и нивниот развој, неопходно е да се пристапи кон изработка на долгорочни развојни програми во согласност со концепциите на развојот на стопанството и општествено-економските односи во целина.

Републичките органи, општинските собранија, комората и другите асоцијации на производителите, синдикатот и работните организации треба да изготват свои конкретни акциони програми, со кои својата дејност да ја насочат кон спроведување интензивно на среднорочниот план, како и задачите и ставовите на оваа резолуција.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 2455

26 ноември 1968 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Милчев, с. р.



316.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 октомври 1968 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 24 октомври 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 ноември 1968 година, ја донесе следната

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

##### I

Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за организирање, следење и координирање на активностите за решавање проблемите на високото школство во СРМ со задача да ги организира, следи и координира активностите во врска со реформата на високото школство и да предлага мерки за решавање на проблемите во оваа област.

##### II

Комисијата има претседател и 20 членови, кои се избираат од редот на пратениците, јавните работници, претставниците на Универзитетот — наставници и студенти.

##### III

Комисијата да им поднесе извештај на соборите, со предлози на мерки, најдоцна до 31 март 1969 година.

##### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 93  
13 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р

317.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 октомври 1968 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 24 октомври 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 ноември 1968 година, ја донесе следната

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА КУЛТУРАТА

##### I

Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за организирање, сле-

дење и координирање активностите за решавање проблемите од општествено-економската положба на културните дејности и системот на финансирање на културата.

Покрај организирањето, следењето и координирањето на овие активности, Комисијата има задача да им предложи на соборите мерки за решавање на проблемите од општествено-економската положба и системот на финансирање на културните дејности.

##### II

Комисијата има претседател и 20 членови, кои се избираат од редот на пратениците, културните и други јавни работници.

##### III

Комисијата да им поднесе извештај на соборите, заедно со предлози на мерки, најдоцна до 1 март 1969 година.

##### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 94  
13 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

318.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 24 октомври 1968 година, на седницата на Стопанскиот собор одржана на 24 октомври 1968 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 ноември 1968 година, ја донесе следната

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

##### I

Се образува Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за организирање, следење и координирање на активностите за решавање проблемите на научните дејности во СРМ со задача да ги организира, следи и координира активностите во врска со проблемите на научните дејности во Републиката и да предлага мерки за нивно решавање.

##### II

Комисијата има претседател и 14 членови, кои се избираат од редот на пратениците, научните, културните и други јавни работници.

##### III

Комисијата да им поднесе извештај на соборите со предлози на мерки најдоцна до 30 април 1969 година.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави со „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вр. 95  
13 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## 319.

Врз основа на член 2 од Одлуката за образување на заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за прашања на високото школоство во Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 12 ноември 1968 година и на седниците на Републичкиот и Стопанскиот собор, одржани на 26 ноември 1968 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Заедничката комисија се избираат:

а) за претседател:

Драги Тозија, пратеник на Просветно-културниот собор.

б) за членови:

1. Нада Печијареска, пратеник на Републичкиот собор;

2. Кочо Тулевски, пратеник на Републичкиот собор;

3. Киро Цимревски, пратеник на Републичкиот собор;

4. д-р Славчо Вахчеванциев, пратеник на Просветно-културниот собор;

5. Јордан Димевски, пратеник на Просветно-културниот собор;

6. Славка Георгиева, пратеник на Просветно-културниот собор;

7. Бранко Шумански, пратеник на Стопанскиот собор;

8. Ристо Стаменков, пратеник на Стопанскиот собор;

9. Крсте Ангелевски, пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина;

10. д-р Јовче Пановски, пратеник на Социјално-здравствениот собор на Сојузната скупштина;

11. д-р Благој Попов, ректор на Универзитетот во Скопје;

12. д-р Петро Јанура, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

13. Борис Врсјаков, студент на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

14. д-р Миле Нетков, доцент на Правниот факултет во Скопје;

15. Никола Вошале, претседател на Републиката заедница за образование;

16. д-р Димитар Хресохо, професор на Медицинскиот факултет во Скопје;

17. Љупчо Милевски, инженер во Рудници и железарница — Скопје;

18. д-р Иво Пухан, професор на Правниот факултет во Скопје;

19. д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје;

20. Трендафил Ивановски, студент на Правниот факултет во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вр. 100  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## 320.

Врз основа на член 2 од Одлуката за образување на заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирање на културата,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 ноември 1968 година, и на седниците на Републичкиот и Стопанскиот собор одржани на 26 ноември 1968 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА**

I. Во Заедничката комисија се избираат:

а) за претседател:

Д-р Иван Катарциев, пратеник на Организационо-политичкиот собор.

б) за членови:

1. Владо Малевски, пратеник на Републичкиот собор;

2. Кочо Витољану, пратеник на Републичкиот собор;

3. Димитар Митрев, пратеник на Просветно-културниот собор;

4. Мариќа Хаџи-Пецева, пратеник на Просветно-културниот собор;

5. Сефедин Сулејмани, пратеник на Просветно-културниот собор;

6. Лазо Каровски, пратеник на Просветно-културниот собор;

7. Ристо Цепаровски, пратеник на Стопанскиот собор;

8. Шабан Хаџисабриу, пратеник на Стопанскиот собор;

9. Коле Чашуле, пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина;

10. Јордан Леов, пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина;

11. Живко Василевски, член на Извршниот одбор на Републиката конференција на ССРМ;

12. Кирил Алексовски, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија;

13. Томе Момировски, претседател на Културно-просветната заедница на Македонија;

14. Томислав Чокревски, републички секретар за образование, наука и култура;

15. д-р Ѓорѓи Старделов, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

16. Борис Петковски, директор на Музејот на современа уметност во Скопје;



17. Ацо Алексиев, главен уредник на РТВ — Скопје;

18. Бранко Пендовски, заменик на директорот на Издавачкото претпријатие „Култура“ — Скопје;

19. Илија Милчин, артист во Македонскиот народен театар — Скопје;

20. Тома Прошев, наставник на Високата музичка школа во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 101  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

321.

Врз основа на член 2 од Одлуката за образување на заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашања на научните дејности во Социјалистичка Република Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 12 ноември 1968 година, и на седниците на Републичкиот и Стопанскиот собор, одржани на 26 ноември 1968 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ПРАШАЊА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Заедничката комисија се избираат:

а) за претседател:

инж. Светислав Прокопиев, пратеник на Стопанскиот собор.

б) за членови:

1. д-р Славчо Бахчеванциев, пратеник на Просветно-културниот собор;

2. д-р Никола Узунов, пратеник на Просветно-културниот собор;

3. Смиле Смилевски, пратеник на Просветно-културниот собор;

4. Цветан Аврамовски, пратеник на Републичкиот собор;

5. Данчо Зографски, пратеник на Стопанскиот собор;

6. Јегени Бесник, пратеник на Републичкиот собор;

7. д-р Никола Мицев, пратеник на Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина;

8. д-р Франьо Бачиќ, проректор на Универзитетот во Скопје;

9. д-р Ѓорѓи Филиповски, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје;

10. Стојан Маткалиев, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;

11. Бранка Трпевска, инженер во „ОХИС“ — Скопје;

12. д-р Јордан Миладинов, професор на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;

13. Јорданка Хаџиште, научен соработник во Хидробиолошкиот завод во Охрид;

14. Лазо Соколов, директор на Економскиот институт во Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 102  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

322.

Врз основа на член 71 став 4 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64, 33/64, 28/66, 1/67 и 54/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 ноември 1968 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 ноември 1968 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА

I

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за патишта, донесен од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 28 јуни 1968 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 99  
27 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

323.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја Одлуката за воведување вонреден придонес на подрачјето на Комуналната заедница за здравствено осигурување на земјоделците во Ресен, донесена од Собранието на заедницата под број 06-147 („Службен гласник на општина Ресен“ бр. 8/67), по одржаната јавна седница на 1 ноември 1968 година, донесе

#### О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за воведување вонреден придонес за здравствено осигурување на земјоделците во Ресен донесена од Собранието на заедницата не била во согласност со Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во „Службен гласник на општина Ресен“.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива, а по повод барањето на Одделението за финансии на Собранието на општината Ресен, со решение у. бр. 86/67 од 12 април 1968 година, поведе постапка за оценување согласноста на Одлуката за воведување вонреден придонес за здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на општината Ресен со Законот за здравственото осигурување на земјоделците. Во текот на постап-

ката Уставниот суд на Македонија најде дека со оваа одлука на Собранието на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците во Ресен, заради обезбедување на основно здравствено осигурување на земјоделските осигуреници, бил утврден вонреден придонес во паушален износ од 20 нови динари по осигурено лице.

Според мислењето на Судот, придонесите за основното здравствено осигурување на земјоделците се определуваат, согласно Законот, по стапки и паушални износи со оглед на категоријата на земјоделските осигуреници од кои се наплатува придонесот. Бидејќи вонредниот придонес за здравствено осигурување на земјоделците претставува дел од средствата на фондот за основното здравствено осигурување, Уставниот суд застапа на становиште дека тој треба да се утврдува на ист начин како и придонесот на основното здравствено осигурување.

Поради ова, Уставниот суд на Македонија утврди дека определувањето на вонредниот придонес за здравствено осигурување на земјоделците само во паушален износ за секој земјоделски осигуреник не е во согласност со одредбите на член 2 од Законот за здравственото осигурување на земјоделците со кои е предвидено дека здравственото осигурување на земјоделците се поставува врз начелата на взаемност, солидарност и самофинансирање во рамките на заедниците за здравствено осигурување на земјоделците како самостојни организации на осигурениците земјоделци, како и со одредбите на член 43 од истиот закон со кој се предвидени основите за определување на придонесите за основното здравствено осигурување на земјоделците.

У. бр.86/67  
1 ноември 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија  
Перо Коробар, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Булатовиќ Војислав од Битола, ул. „Питу Гули“ бр. 1, поднесе во овој суд тужба за развод на бракот против Јевсејева, родена Лемехова Фаина од Битола, а сега со непозната адреса. Бидејќи тужената е во неизвесност се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 699/68. (75)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Јелена Секулова Коцева од Кочани поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Јордан Коцев од Кочани, а сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во срок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Миле Горѓиев, приправник при Окружниот суд — Штип, и делото ќе се разгледа во неговото отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 360/68. (77)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

При Општинскиот суд во Кавадарци е покрената постапка за амортизација на чек бр. 970678, издаден од Комерцијалната банка во Неготино, на износ од 2.000 нови динари, на име Јованче Секулов од село Прждево, општина Неготино.

Се поканува секој што има интерес чекот да не се поништи или кој го поседува по било кој основ, да соопшти на овој суд и да стави приговор против поништувањето во срок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно по истекот на горниот срок чекот ќе се смета за поништен.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, Р. бр. 846 од 28. X. 1968 год. (76)

### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V.1968 година, страна 294, реден број 18, е запишано основање на Продавница број 23, со седиште во село Оризари, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијални и прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Славе Богатинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 1603 од 7. V. 1968 година од директорот на претпријатието, одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на истото и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 206/68. (1507)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 294, реден број 17, е запишано основање на Продавница број 29, со седиште во село Оризари, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, текстилни стоки и сите видови електро-стоки со железарија.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Томе Граменов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 207/68. (1508)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 294, реден број 16, е запишано основање на Продавница број 8, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 15.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијални и прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци.



Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 296, реден број 30, е запишано основање на Продавница број 42, со седиште во село Кучичино, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и електро-железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Милан Гицов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 215/68. (1516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 296, реден број 29, е запишано основање на Продавница број 40, со седиште во село Соколарци, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и електро-железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Лазар Трифунов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 216/68. (1517)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 296, реден број 28, е запишано основање на Продавница број 43, со седиште во село Спанчево, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и електро-железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на Продавницата е Драги Митев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 217/68. (1518)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 295, реден број 27, е запишано основање на Продавница број 44, со седиште во село Бање, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и електро-железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Блаже Манасиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот на Санитарната и пазарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 218/68. (1519)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 295, реден број 26, е запишано основање на Продавница број 47, со седиште во село Чифлик, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и електро-железарски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Спиро Спасов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 219/68. (1520)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 36, е запишано основање на Продавница број 11 а и 11б, со седиште во Кочани, ул. „Маршал“ Тито“ бр. 12. Продавницата ќе врши продажба на мало на кожна галантерија, детски украси и играчки, козметички и парфимериски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Грозда Шалева, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 220/68. (1521)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 296, реден број 34, е запишано основање на Продавница број 15, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ бр. 5.

Продавницата ќе врши продажба на мало на текстил, текстилна и галантериска стока и трикотажа.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Киро Соколов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-

њето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 221/68. (1522)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. V. 1968 година, страна 296, реден број 33, е запишано основање на Продавница број 35, со седиште во Кочани, ул. „Шатровик“.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Цветко Ристовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната и пазарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 222/68. (1523)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 296, реден број 32, е запишано основање на Продавница број 39, со седиште во село Чешиново, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на колонијално-прехранбени стоки и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Васил Малинов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 223/68. (1528)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 41, е запишано основање на Продавница број 20, со седиште во Кочани, ул. Карл Маркс“ бр. 48.

Продавницата ќе врши продажба на мало на железарски, стакларски и порцелански стоки и гумени електроматеријали.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Кирил Христов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на

Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 224/68. (1525)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 43, е запишано основање на Продавница број 13, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 51.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови железарска галантерија, електро-материјали, стакло и порцелан.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Мијалче Тенев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 225/68. (1526)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 40, е запишано основање на Продавница број 26, со седиште во село Зрновци, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови текстилна, трикотажна и конфекциска стока.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Благој Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната и пазарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 226/68. (1527)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 39, е запишано основање на Продавница број 16, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови текстилна, трикотажна и конфекциска стока.

Раководител на продавницата е Павле Ангелов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие, Трговска работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 227/68. (1528)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 37, е за-

пишано основање на Продавница број 50, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 20.

Продавницата ќе врши продажба на мало на текстилна, трикотажна и конфекциска стока, стакло и порцеланска стока и електро-дифизиска стока.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Ацо Стефанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната заедница и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 228/68. (1529)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 35, е запишано основање на Продавница број 54, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 14.

Продавницата ќе врши продажба на мало на детска трикотажа и сите видови текстилни и конфекциски стоки.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Јана Н. Ангелова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 229/68. (1530)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 299, реден број 50, е запишано основање на Продавница број 22, со седиште во Кочани, ул. „Индустриска“ бб.

Продавницата ќе врши продажба на мало на градежни материјали.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Димитар Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 230/68. (1531)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 299, реден број 47, е запишано основање на Продавница број 52, со седиште во село Чешиново, Кочанско.

Продавницата ќе врши: продажба на мало на сите видови железарски стоки, стакло, порцелан, пластична и гумена стока.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Трајчо Тодоров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 231/68. (1532)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 299, реден број 49, е запишано основање на Продавница број 19, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 45.

Продавницата ќе врши продажба на мало на железарска галантерија, електроуреди, пластика, стакло и порцелан.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Љупчо Захаријев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната заедница и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 232/68. (1533)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 46, е запишано основање на Продавница бр. 37, со седиште во Кочани, ул. „Питу Гули“ бб.

Продавницата ќе врши продажба на мало на намештај.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Јордан Крумов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/68. (1534)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 297, реден број 38, е запишано основање на Продавница број 15, со седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито“ бр. 49.

Продавницата ќе врши продажба на мало на водосталатерски стоки, сите видови аналнски и земјени бои и ловциски прибор.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Методи Каранфилов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на

Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 234/68. (1535)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 42, е запишано основање на Продавница број 17, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар“ бр. 1.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови железарска галантерија, електро-материјали, стакло и порцелан.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Ефрем Крстев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571/3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Пазарната, санитарната и трудовата инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 235/68. (1536)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 44, е запишано основање на Продавница број 24, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар“ бр. 66.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови резервни делови, автомобили и сите видови на возила.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Добре Нанев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната и пазарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 236/68. (1537)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 45, е запишано основање на Продавница број 28, со седиште во село Зрновици, Кочанско.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови железарска галантерија, електро-материјали, стакло и порцелан.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Киро Милев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на работната организација и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 237/68. (1538)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 298, реден број 48, е

запишано основање на Продавница број 25, со седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар“ бр. 45.

Продавницата ќе врши продажба на сите видови намештај и стакло.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Ристо Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1571 од 3. V. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната, пазарната и трудовата инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 238/68. (1539)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1968 година, страна 299, реден број 51, е запишано основање на Продавница број 23, со седиште во Кочани, ул. „Индустриска“ бр. 66.

Продавницата ќе врши продажба на мало на сите видови градежни материјали.

Продавницата е основана од Трговската работна организација на големо и мало „Нова трговија“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Стојан Ефремов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 1603 од 7. V. 1968 година на работничкиот совет на работната заедница и записникот бр. 03-1549/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 241/68. (1540)

## КОНКУРСИ

ИНДУСТРИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПЕРЕБОТКА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ „ПЛАСТИКА“ — СКОПЈЕ

распишува  
КОНКУРС

за директор на претпријатието  
(реизборност)

Кандидатите покрај општите услови од ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да има висока школска подготовка со 5 години работна практика и две години во структурата,
2. да има виша школска подготовка со 10 години работна практика и 3 години во структурата,
3. да има средна стручна подготовка со 15 години работна практика од кои 10 години на раководно работно место и 5 години во структурата,
4. да не се осудувани за кривични дела наведени во чл. 55 од Основниот закон за претпријатијата,
5. со судска одлука да не им е забрането вршење на должноста директор.

Кандидатите се должни со молбите да поднесат и кратка биографија за движењето во службата. Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на претпријатието.

Некомплетирани документи комисијата нема да зема предвид при разгледувањето.

Молбите заедно со сите документи да се достават до Конкурсната комисија „ПЛАСТИКА“, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 164а.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат.



Комисијата за кадровски работи при Установата со самостојно финансирање — Медицински центар Куманово, врз основа на чл. 4 и 5 од Законот за задолжително примање на приправници на работа во работните организации и Одлуката на управниот одбор, донесена на седницата од 27. XI. 1968 год.

распишува

### К О Н К У Р С

за прием на приправник и тоа:

1. Еден приправник забен техничар со завршено среднозаботехничко училиште.

Со молбите кандидатите треба да ги достават следните документи:

а) доказ за завршена школска наобразба,

б) потврда од Заводот за запослување на работниците дека кандидатот е без работа и од кога.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Молбите таксирани со 0,50 пари таксена марка се доставуваат до Комисијата за кадровски работи при Медицинскиот центар Куманово, соба бр. 33. 2176

Од Комисијата за кадровски работи

Врз основа на членот 79 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, Управниот одбор на Заводот

распишува

### К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места во Заводот:

1. Тројца контролори во Групата за исплата на пензиски примања;

2. Двајца ликвидатори во Групата за исплата на пензиски примања, и

3. Еден приправник.

#### У с л о в и:

— за работното место под 1 — виша економска школа и 5 години практика;

— за работното место под 2 — средно економско училиште и 3 години практика, и

— за работното место под 3 — средно економско училиште.

Молбите се доставуваат до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје. Со молбите треба да се достават: извод од матичната книга на родените, уверение за здравствената положба, диплома за степенот на образованието, а за работните места под 1 и 2 и доказ за движењето во службата.

Некомплетираните молби нема да се земат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на работниците во Заводот.

Приемот за работните места под 1 и 2 е условен со претходна тримесечна пробна работа.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места. 2177

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД  
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ  
— СКОПЈЕ

Конкурсната комисија на Окружниот стопански суд во Скопје

распишува

### К О Н К У Р С

за еден дактилограф I класа

У с л о в и:

1. завршено VIII одделение и дактилографски курс,

2. најмалку три години работна практика.

Молбите, таксирани со 0,50 динари таксени марки и потребните документи, се доставуваат до Конкурсната комисија на судот.

Нецелосно поднесените документи нема да бидат земени во обзир и разгледани.

За времето на разгледувањето пријавените кандидати ќе бидат дополнително известени.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Од Конкурсната комисија  
(2175)

### СОДРЖИНА

	Страна
312. Закон за минималниот личен доход на работниците — — — — —	649
313. Закон за водниот придонес во 1969 година	650
314. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното училиште — — —	651
315. Резолуција за економската политика и мерките за натамошна реализација на Општествениот план за развојот на СР Македонија од 1966 до 1970 година — — —	656
316. Одлука за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања на високото школство во СР Македонија — — —	663
317. Одлука за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирањето на културата — — —	663
318. Одлука за образување на Заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања на научните дејности во СР Македонија — — —	663
319. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за прашања на високото школство во Социјалистичка Република Македонија — — —	664
320. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирање на културата — — —	664
321. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, за прашања на научните дејности во Социјалистичка Република Македонија — — —	665
322. Одлука за потврдување Статутот на Републичкиот фонд за патишта — — —	665
323. Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 86/67 од 1 ноември 1968 година — — —	665